

СИ ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА



Audit & Business Advisory

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

Извештај за годишните сметки
Извештај за годишната добиток
Извештај за промените во капиталот
Извештај за паричните тексови
Резултат од финансиските резултати
Додатоци

**Осигурително брокерско
друштво**

**СИ ОСИГУРИТЕЛЕН
БРОКЕР АД БИТОЛА**

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 декември 2019 година
и

**Извештај на независните
ревизори**

Јуни, 2020

Содржина	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Извештај за финансиска состојба	3
- Извештај за сеопфатна добивка	4
- Извештај за промените во капиталот	5
- Извештај за паричните текови	6
- Белешки кон финансиските извештаи	7
- Прилози	

Обвезаности на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислења за овие финансиски извештаи преку нашата независна ревизија. Тие ја изразуваме својата јавна одговорност со ревизираните финансиски извештаи во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша независност во отнoс на Соборно, како и тоа рачкавме да ја спроведеме и исполниме на начин кој не овозможува да спроведеме разумно уверување за тоа дело финансискиот извештај да остварува тоа авторитетно и непристрелно приклучување. Ревизијата започнува со приклучување со овие стандарди ревизираните документи за ревизија и објективните или финансиските извештаи. Методите процедурите започнат од прегледот на ревизијата и истиот вклучуваат преглед на документите од материјално приклучување во финансиските извештаи. Било каква наша одговорност е да изразиме мислења.

При тоа нашата независна ревизија не ја дава предвид материјалните контролни слабости во приклучувањето и објективните ревизираните или финансиските извештаи на Друштвото во световен мап на такви ревизираните процедури кои се тешко соодветни на околностите, но не и за материјално да изразиме мислења за објективноста на внатрешните контроли на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и процес на соодветности на применетите стандарди приклучување и на ревизијата на сметководствените процедури и стандарди кои се дадени на Ревизијата, како и оцената на вклучувањето документите на финансиските извештаи.

Наше уверување дека стандардите ревизираните документи приклучуваат материјалните и објективните податоци се дадени ревизираните мислења.

¹ Материјалните стандарди на ревизија (IASB) и стандардите на ревизија на материјалните стандарди на ревизија и стандардите (ISA) кои се дадени на овие во 30 декември 2018 година, приклучени и објавени во Соборен закон на Република Македонија број 18 од 2018 година.

До:
Акционерите на Акционерското друштво
СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА

Извештај на независните ревизори

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2019 година и Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот и истите вклучуваат процена на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

До:
Акционерите на Акционерското друштво
СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Мислење

Наше мислење е дека, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА на ден 31 декември 2019 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања


Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2019 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2018, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2019.

А&БА Групп дооел, Скопје

Овластен ревизор

Дарко Калин



25 Јуни 2020

Управител

Дарко Калин



² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 декември 2019 и 2018
Во илјади денари

	Белешка	2019	2018
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	253.580	223.663
		253.580	223.663
Тековни средства			
Залихи	7	33	33
Побарувања од работењето	8	514.564	316.892
Останати тековни средства и АВР	9	58.935	92.487
Парични средства и еквиваленти	10	3.245	22.707
		576.867	432.118
ВКУПНО СРЕДСТВА		830.447	655.781
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал	11	4.920	4.920
Резерви		492	
Акумулирана добивка		35.862	18.273
Тековна добивка		52.230	18.081
		93.504	41.274
Обврски			
Нетековни обврски			
Долгорочни позајмици	12	149.889	282.479
		149.889	282.479
Тековни обврски			
Краткорочни позајмици	12	252.475	130.836
Обврски кон добавувачи	13	290.750	178.864
Останати тековни обврски и ПВР	14	43.829	22.328
		587.054	332.029
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		830.447	655.781

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени на 29.02.2020 година од Раководството на СН Осигурителен Брокер АД Битола и потпишани во негово име од:

Г-дин Христо Кондовски
Извршен директор



Г-дин Зоран Пејчиновски
Извршен директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината која завршува на 31 декември 2019 и 2018
Во илјади денари

	Белешка	2019	2018
Приходи од продажба	15	206.927	113.828
Останати опетаривни приходи	16	15.674	5.694
Вкупно оперативни приходи		222.601	119.522
Трошоци за материјали и одржување	17	(13.668)	(4.560)
Плати, надоместоци и други лични примања	18	(37.991)	(23.528)
Амортизација	19	(7.575)	(2.281)
Останати опетаривни трошоци	20	(91.134)	(41.351)
Вкупно оперативни трошоци		(150.368)	(71.720)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		72.233	47.802
ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ			
Приходи од финансирање и курсни разлики	21	45	3
Трошоци од финансирање и курсни разлики	21	(14.980)	(10.554)
		(14.935)	(10.551)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		57.298	37.251
Данок на добивка	22	(5.067)	(2.860)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		52.231	34.391
Останата сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		52.231	34.391
ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА			
- Основна и разводнета (Денари по акција)		32,64	21,49

Белешките претставуваат составен дел на финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Во илјади денари

	Основна главнина	Резерви	Акумул. Добивка	Вкупно
01 Јануари 2018	4.920	-	21.963	26.883
Добивка (загуба) за годината	-	-	34.391	34.391
Дивиденда	-	-	(20.000)	(20.000)
Состојба на 31 Декември 2018	4.920	-	36.354	41.274
Добивка (загуба) за годината	-	-	52.231	52.231
Распределба на добивката	-	492	(492)	-
Дивиденда	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември 2019	4.920	492	88.092	93.504

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Сопствени капитал	26.883	(27.170)		
Од извршен капитал (свој капитал) и ГРП	2.062	(5.900)		
Дополнителен капитал	4.858	(2.130)		
Добивка (загуба) за годината	172.732	(49.419)		
Дивиденда (загуба) од извршен капитал и ГРП	(19.119)	30.145		
Нето промена од финансиски активности	153.613	(19.274)		
Нето промена од нефинансиски активности	(46.417)	(128.914)		
Промена од продажба		(14.255)	(10.253)	
Промена од добивка		(3.259)	(1.758)	
Нето промена од нефинансиски активности		(17.514)	(12.011)	
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ИНВЕСТИЦИОННИ АКТИВНОСТИ				
Ниво на (продажба) на недвижности, постројки и опрема		(90.574)	(11.204)	
Принос од продажба		26		
Нето промена од нефинансиски активности		(89.548)	(11.204)	
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ				
Кредиторски финансиски активности		155.498	21.275	
Депозитни финансиски активности		(100.404)	(254.941)	
Долготворен капитал и финансиски инструменти			(29.000)	
Нето промена од финансиски активности		(44.906)	(258.666)	
Нето промена од финансиски активности		(19.882)	(12.011)	
Готовина на почетокот на годината		72.707	3.328	
Готовина на крајот на годината		52.825	(18.783)	

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Во илјади денари

	2019	2018
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		
<i>Прилагодувања за:</i>		
Добивка пред оданочување	57.298	37.251
Амортизација на материјални средства	7.575	2.281
Неотпишана вредност на отуѓени основни средства	-	411
Капитална добивка од продажба на основни средства	(917)	-
Дадени одобренија на купувачи	10.567	477
Приход од добиени одобренија	(865)	(1.694)
Приход од камати	(29)	-
Трошок за камати	14.690	10.553
Позитивни курсни разлики	(1)	-
Негативни курсни разлики	7	1
Добивка од работење пред промени во оперативниот капитал	88.323	49.280
Зголемување (намалување) на тековните средства		
Залихи	-	(15)
Побарувања од купувачи	(208.329)	(228.108)
Останати тековни средства и АВР	33.552	(2.809)
	(174.777)	(230.931)
Зголемување (намалување) на тековните обврски		
Обврски кон добавувачите	112.752	46.419
Останати тековни обврски и ПВР	19.119	10.142
	131.871	(55.561)
Нето паричен тек од работењето	45.417	(125.091)
Платени камати	(14.690)	(10.553)
Платен данок на добивка	(2.686)	(1.565)
Нето готовина од оперативни активности	28.041	(137.208)
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавка (продажба) на недвижности, постројки и опрема	(36.574)	(81.804)
Приливи од камати	29	-
Нето готовина од инвестициони активности	(36.545)	(81.804)
ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Краткорочни финансиски обврски	158.446	23.271
Долгорочни финансиски обврски	(169.404)	234.949
Акционерски капитал и задржана добивка	-	(20.000)
Нето готовина од финансиски активности	(10.958)	238.221
Нето зголемување (намалување) на готовина	(19.463)	19.208
Готовина на почетокот на годината	22.707	3.500
Готовина на крајот на годината	3.225	22.707

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

СН Осигурителен Брокер АД Битола (во понатамошниот текст „Друштвото“) е регистрирано како акционерско друштво согласно Законот за трговските друштва и Законот за супервизија на осигурување. Основна дејност на друштвото е застапување во осигурување и осигурително посредување (главна приходна шифра: 66.22 – Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници).

Друштвото е основано и започнало со работа на 4 Декември 2014 година. Седиштето на друштвото се наоѓа во Битола на ул. „Димитар Илиевски Мурато“ бр.5.

На 31 декември 2019 има 98 вработени (31 декември 2018: 66 вработени).

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1. Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/2004 ... 06/2016) и Правилникот за водење сметководство („Службен весник на РМ“ бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ прифатени и објавени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики.

Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Друштвото ја води сметководствената евиденција и подготвува финансиски извештаи во локалната валута – Македонски Денар (МКД или Денар) која претставува функционална и презентациска валута.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****Основа за подготовка (продолжува)**

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2019 и 2018 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено. Онаму каде што е неопходно направени се прилагодувања во презентацијата на споредбените податоци со цел истата да одговара на презентацијата на тековните податоци.

2.2. Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари ("Денари") по средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2019	31 декември 2018
1 УСД		53,6887 Денари
1 ЕУР		61,4950 Денари

2.3. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**Недвижности, постројки и опрема (продолжува)**

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	100 години
Опрема	4-25 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.4. Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.5. Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположиви за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**Финансиски средства (продолжува)***Финансиски средства кои се чуваат до доспевање*

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување. Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**Финансиски средства (продолжува)**

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како финансиски приходи. Приходи од дивидени од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Де признавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

*Оштетувањето на финансиските средства***а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност**

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат. Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентирираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**Финансиски средства (продолжува)**

Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиската состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот. Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

2.6. Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.7. Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**2.8. Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања**

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

2.9. Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

2.10. Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби*(а) Акционерски капитал*

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување (нето од данокот), на приливите од емисијата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби (продолжува)***(в) Сопствени акции*

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(г) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни резерви и резерви од реинвестирана добивка се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

(д) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.11. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски по амортизирана набавнавредност. Овие финансиски обврски се состојат од обврски спрема добавувачи и останати обврски и позајмици.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**Финансиски обврски (продолжува)**

Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.12. Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.13. Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на пропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**Наем (продолжува)***Друштвото како закуподавач*

Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во Извештајот за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.14. Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен трошок се користат тековните важечки даночни стапки.

Одложениот даночен трошок се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година Друштвото нема евидентирано одложени даночни обврски односно средства.

2.15. Надомести за вработените*Придонеси за пензиско осигурување*

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**Надомести за вработените (продолжува)**

Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото не пресмета и не евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.16. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.17. Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)**2.18. Признавање на приходите и расходите**

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од продажба на производи

Приходот од продажба на производи се признава во моментот на испорака до корисникот, кога приходот може да се пресмета, кога е сигурно дека ќе има финансиски прилив и кога се исполнети специфични критериуми во однос на активностите на Друштвото. Приходите не се сметаат разумно мерливи се додека сите услови поврзани со продажбата не се исполнети.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****2.19. Распределба на дивиденди**

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

2.20. Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

2.21. Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.22. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ**3.1. Фактори на финансиски ризици**

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (ПРОДОЛЖУВА)**3.2. Кредитен ризик**

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната страна на финансискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредитбилитетот на секој дилер и клиент со поголеми нарачки е анализиран пред потпишување на договорот, додека малопродажбата целосно е однапред планирана.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на Извештајот за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

	2019	2018
Класи на фин. средства - евидентирана вредност		
Финансиски побарувања	6.381	304
Побарувања од купувачи, нето	513.865	316.892
Побарувања од вработени	1.189	739
Парични средства и еквиваленти	3.245	22.707
	524.680	340.642

3.3. Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

	31 декември 2019	
	Тековни	Нетековни
	До 1 година	Над 1 година
Обврски кон добавувачи	290.750	-
Позајмици со камата	252.475	149.888
	543.225	149.888
	31 декември 2018	
	Тековни	Нетековни
	До 1 година	Над 1 година
Обврски кон добавувачи	178.258	-
Позајмици со камата	99.513	267.359
	277.771	267.359

3.4. Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијае на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еурото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

	2019	2018
Средства		
ЕУР	-	-
Обврски		
ЕУР	19.551	-
Нето средства	(19.551)	-

Анализа на сензитивноста на странски валути

	% на промена на курсот	Ефект врз финансискиот резултат	
		2019	2018
ЕУР	1%	195	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)**Пазарни ризици (продолжува)**

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР. Негативен износ во табелата погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак (во илјади Денари).

Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат неповолен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

	2019	2018
Финансиски средства		
Со променлива каматна стапка		
Парични средства и еквиваленти	3.245	21.170
Финансиски обврски		
Со променлива каматна стапка		
Позајмици со камата	402.364	366.872
<i>Анализа на сензитивноста на каматни стапки</i>		
		2019
	Нето износ	
Со променлива каматна стапка	(7.982)	7.982
		2018
	Нето износ	
Со променлива каматна стапка	2% (6.914)	-2% 6.914

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3.5. Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 12, парични средства и еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, законски резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2019	2018
Позајмици и обврски за финансиски наем	402.364	413.316
Парични средства и еквиваленти	(3.245)	(23.472)
Нето обврски	399.119	389.844
Капитал	93.504	41.274
	427%	945%

3.6. Процена на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1. Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност (продолжува)

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

3.6.2. Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Вредноста на финансиските инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност не отстапува од нивната сметководствена (евиденциона) вредност.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Објективната вредност на обврските кон добавувачите и останатите обврски е приближна на евидентираната вредност. Објективната вредност на позајмените со варијабилна каматна стапка е приближна на евидентираната вредност поради прилагодувањата на каматните стапки и специфични финансиски обврски кон пазарните каматни стапки за слични инструменти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките
Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства
Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2018 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ (продолжува)

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

5. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема, мебел и транс. сред.	Инвестици и во тек	Вкупно
Набавна вредност на 01 јануари 2018	2.262	-	7.429	135.653	145.344
Набавки	-	-	4.796	77.009	81.804
Отуѓувања	-	-	(695)	-	(695)
Состојба на 31 декември 2018	2.262	-	11.529	212.662	226.453
Набавки	-	-	33.415	28.611	62.025
Пренос	-	215.303	25.969	(241.272)	-
Отуѓувања	(2)	-	(25.504)	-	(25.506)
Состојба на 31 декември 2019	2.260	215.303	45.409	-	262.973
Акумулирана амортизација на 1 јануари 2017	-	-	793	-	793
Амортизација	-	-	2.281	-	2.281
Отуѓувања	-	-	(284)	-	(284)
Состојба на 31 декември 2019	-	-	2.790	-	2.790
Амортизација	-	2.153	5.422	-	7.575
Отуѓувања	-	-	(972)	-	(972)
Состојба на 31 декември 2019	-	2.153	7.240	-	9.393
Нето сегашна вредност на:	-	-	-	-	-
- 31 декември 2019	2.260	213.150	38.170	-	253.580
- 31 декември 2018	2.262	-	8.739	212.662	223.663

Залог врз недвижности, постројки и опрема

Друштвото го има заложено целиот свој имот како обезбедување за земените кредити во деловните банки.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

31 декември 2019	Кредити и побарувања	Расположливи за продажба	Вкупно
Средства според Извештајот за финансиската состојба			
Финансиски побарувања	6.381	-	6.381
Побарувања од купувачи, нето	513.865	-	513.865
Побарувања од вработени	1.189	-	1.189
Парични средства и еквиваленти	3.245	-	3.245
	524.680	-	524.680
	Останати фин. обврски.по аморт.наб.вр.		Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиската состојба			
Позајмици	402.363	-	402.363
Обврски кон добавувачи	290.750	-	290.750
Обврски кон вработени	2.388	-	2.388
	695.501	-	695.501
	Кредити и побарувања	Расположливи за продажба	Вкупно
Средства според Извештајот за финансиската состојба			
Финансиски побарувања	304	-	304
Побарувања од купувачи, нето	398.110	-	398.110
Побарувања од вработени	1.503	-	1.503
Парични средства и еквиваленти	22.707	-	22.707
	422.624	-	422.624
	Останати фин. обврски.по аморт.наб.вр.		Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиската состојба			
Позајмици	398.196	-	398.196
Обврски кон добавувачи	189.833	-	178.258
Обврски кон државата	1.297	-	6.079
Обврски кон вработени	2.594	-	1.418
	591.920	-	591.920

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

7. ЗАЛИХИ

	2019	2018
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми	66	66
Исправка на вредност	(33)	(33)
Нето вредност	33	33

8. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	2019	2018
Побарувања од купувачи во земјата	514.564	316.892
Вкупно побарувања од купувачи	514.564	316.892
Исправка на вредноста на побарувањата	-	-
Проглед на достапни и се достапни побарувања од купувачите	514.564	316.892

9. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АВР

	2019	2018
Побарувања од државата	2.556	402
Побарувања од вработени	1.189	739
Наменски депозит како обезбедување за кредит во Охридска Банка АД	-	70.000
Наменски депозит како обезбедување за кредит во Шпаркасе Банка АД	-	6.000
Останати побарувања по аванси и депозити	14.798	5.218
Дадени позајмици	37.587	9.044
Активни временски разграничувања	2.805	320
Останати краткорочни побарувања	-	764
ВКУПНО	58.935	92.487

10. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ

	2019	2018
Жаро сметки	1.517	21.170
Билтани	1.492	1.337
Останати парични средства и еквиваленти	225	-
ВКУПНО	3.234	22.507

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата

Салдото на побарувањата од работењето на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

31 декември 2019	Неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	514.564	-	514.564
Исправка на вредност	-	-	-
Нето евидентирана вредност	514.564	-	514.564
31 декември 2018	Неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	316.892	-	316.892
Исправка на вредност	-	-	-
Нето евидентирана вредност	316.892	-	316.892

Преглед на доспеани и недоспеани побарувања од купувачите:

	2019	2018
Недоспеани	154.419	109.470
Доспеани	360.145	207.422
	514.564	316.892

Старосна структура:

	2019	2018
До 1 година	354.202	225.611
Над 1 година	160.362	91.281
	514.564	316.892

10. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ

	2019	2018
Жиро сметки	1.517	21.170
Благајна	1.495	1.537
Останати парични средства и еквиваленти	233	-
	3.245	22.707

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

11. КАПИТАЛ

Акционерски капитал

На 31 декември 2019 и 2018 година регистрираниот основачки капитал на Друштвото изнесува 4.920 илјади Денари. Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	Удел	% на сопственост
Благој Крстевски	268	17%
Зоран Пејчиновски	266	17%
Никола Јошевски	266	17%
Никола Митровски	266	17%
Пецо Стојаноски	266	17%
Христо Кондовски	268	17%
Состојба на 31 декември 2019	1.600	100%

Не се случиле промени во акционерскиот капитал во текот на 2019 и 2018 година.

Дивиденди

Во текот на 2019 годината нема исплатено дивиденда. Во 2018 година Друштвото има исплатено авансна дивиденда од тековната добивка во износ од 16.310 илјади денари.

Со состојба на 31 Декември 2019 година Друштвото има финансиски обврски и тоа:

- Долгорочен кредит кон Шпаркас Банк АД во износ од 150.867 денари со извесна стапка на МЗРМ +0,75% рно на поиниси од 3,5% и датум на доспевање 21.12.2028 година;
- Обврски по линија за возлага на возила кон Бурелик Ауто за набавка на патничка возила;
- Обврски по линија од Шпаркас линија за возлага на опрема;
- Краткорочен кредит кон Халк Банк со 4,2% фиксна каматна стапка сој доспева на 27.12.2020 година;
- Краткорочен кредит кон Стопанска Банка АД со плаќана стапка од 4% поедини сој доспева во Декември 2020 година;
- Краткорочни кредити кон Шпаркас Банка со извесна стапка од 3,5% годишно кои доспеваат во Октомври 2020 година;
- Банкарски полицејќи од правни лица кои доспеваат во декември 2020 година;
- Краткорочна интеријаци кон општествени страни (физички и правни лица) кои доспеваат во декември 2020 година со каматна стапка кон се движат од 6% до 10% годишно

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

12. ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	2019	2018
Долгорочни финансиски обврски		
Охридска Банка АД	-	58.599
Стопанска Банка АД	-	80.892
Шпаркасе Банка АД	150.057	-
Еуролиз Ауто	5.363	-
Шпаркасе лизинг	14.188	681
Останати	198	15.120
	169.806	319.292
	(19.917)	(36.813)
	149.889	282.479
Краткорочни финансиски обврски		
Охридска Банка	-	26.700
Халк Банка	18.476	-
Стопанска Банка	30.021	-
Шпаркасе Банка	61.308	36.000
Правни лица	28.000	323
Поврзани страни	91.659	31.000
Останати финансиски обврски	3.094	-
Тековна доспеаност на долгорочни позајмици со камата	19.917	36.813
	252.475	130.836
Вкупно финансиски обврски	402.364	413.315

Со состојба на 31 Декември 2019 година Друштвото има финансиски обврски и тоа:

- Долгорочен кредит кон Шпаркасе Банка АД во износ од 150.057 денари со каматна стапка на НБРМ +0,75% (но не пониска од 3,5%) и датум на доспевање 21.12.2028 година;
- Обврски по лизинг за набавка на возила кон Еуролиз Ауто за набавка на патнички возила
- Обврски по лизинг од Шпаркасе лизинг за набавка на опрема;
- Краткорочен кредит кон Халк Банк со 4,2% фиксна каматна стапка кој доспева на 17.12.2020 година;
- Краткорочен кредит кон Стопанска Банка АД со каматна стапка од 4% годишно кој доспева во Декември 2020 година;
- Краткорочни кредити кон Шпаркасе Банка со каматна стапка од 3,5% годишно кои доспеваат во Октоври 2020 година;
- Безкаматни позајмици од правни лица кои доспеваат во декември 2020 година;
- Краткорочни позајмици кон поврзани страни (физички и правни лица) кои доспеваат во декември 2020 година со каматни стапки кои се движат од 6% до 10% годишно.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

13. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	2019	2018
Обврски кон добавувачи во земјата	251.960	178.259
Аванси	38.791	605
Салдо на 31 декември	290.750	178.864

14. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР

	2019	2018
Обврски кон државата	5.575	1.298
Даноци и надоместоци на плата	3.785	1.176
Обврски кон вработените	2.388	1.418
Обврски за наеми	96	180
Останати обврски	24.142	10.789
	35.986	14.861
Пасивни временски разграничувања	7.843	7.467
	7.843	7.467
	43.828	22.328

15. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2019	2018
Приходи од продажба на домашен пазар	206.927	113.828
	206.927	113.828

16. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2019	2018
Наемнини	12.190	4.000
Продажба на основни средства	917	-
Останати приходи	2.567	1.694
	15.674	5.694

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

17. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ОДРЖУВАЊЕ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Потрошени материјали	1.795	944
Енергија и гориво	3.709	1.808
Резервни делови	320	175
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми	293	171
Транспортни услуги	35	16
Телефон, интернет, пошта	1.650	775
Комунални услуги	1.341	99
Останати оперативни трошоци	4.525	572
	<u>13.668</u>	<u>4.560</u>

18. ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Бруто плати	37.095	23.010
Останати трошоци за вработени	896	518
	<u>37.991</u>	<u>23.528</u>

19. АМОРТИЗАЦИЈА

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Материјални средства	7.575	2.281
	<u>7.575</u>	<u>2.281</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

20. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	2019	2018
Трошоци за реклама и пропаганда	4.264	1.223
Репрезентација	4.031	1.640
Спонзорства и донации	4.301	1.140
Дневници и трошоци за службени патувања	769	795
Банкарски услуги	1.139	1.246
Премии за осигурување	551	23
Даноци, членарини и други давачки	7.748	4.276
Наем - лизинг	4.026	3.518
Останати трошоци на работењето	53.068	27.490
	79.897	41.351

21. ПРИХОДИ / РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2019	2018
Приходи од финансирање		
Камати	29	-
Позитивни курсни разлики	1	-
Останати финансиски приходи	15	3
Вкупно приходи од финансирање	45	3
Расходи од финансирање		
Камати	(284)	(10.553)
Негативни курсни разлики	(6)	(1)
Останати финансиски расходи	-	-
Вкупно расходи од финансирање	(14.980)	(10.554)
Нето (расходи) од финансирање	(14.935)	(10.551)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

22. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувањето на вкупниот данок на добивка според Извештајот за сеопфатната добивка за 2019 и 2018 е како што следи:

	2019	2018
Добивка (загуба) пред оданочување	57.553	37.251
Непризнаени расходи	45.553	11.755
Даночна основа	102.851	49.006
Намалување на даночна основа	(22.178)	(12.601)
Даночна основа по намалување	80.673	36.405
Пресметан данок на добивка	8.067	3.640
Намалување на пресметан данок на добивка	(3.000)	(780)
Данок на добивка по намалување	5.067	2.860
Ефективна даночна стапка	8,84%	7,68%

Друштвото нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие финансиски извештаи, бидејќи Друштвото не може со разумна сигурност да го одреди нивото на даночното средство кое би се искористило во иднина.

23. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ*Судски спорови*

Со состојба на 31 декември 2019 не се покренати судски постапки против Друштвото. Во согласност со тоа, не се предвидени резерви за потенцијални загуби на датумот на финансискиот извештај. Разни правни дејствија и побарувања може да се појават во иднина против Друштвото од правните спорови и побарувања кои може да се јават во текот на редовното деловно работење. Поврзаните ризици се анализирани од веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, раководството на Друштвото верува дека нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Друштвото како тужител се јавува во судски спорови во износ од 5.126 илјади денари за кои што има уверување дека истите ќе бидат добиени во корист на Друштвото.

Заложени средства

Со состојба на 31 декември 2019 година Друштвото го има заложено целиот имот како обезбедување за земените кредити од деловните банки.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

23. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ (ПРОДОЛЖУВА)

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Вонбилансна изложеност

Со состојба на 31 Декември 2019 година Друштвото има неискористени кредитни линии кај деловните банки во износ од 33.943 илјади денари (во 2018: 58.082 илјади денари).

24. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Поврзани субјекти

Трансакциите со поврзаните субјекти се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки. Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2019 и 2018 година.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2019				
Физички лица	-	75.495	-	-
Правни лица	34.954	59.702		
Клучен кадар	-	-	-	4.968
	34.954	135.197	-	4.968
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2018				
Физички лица	166	48.020	-	-
Клучен кадар	-	-	-	6.525
	166	48.020	-	6.525

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

25. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2019 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, настанати се следните промени и настани:

- По 31 декември 2019 година направена е промена на сопственоста кај Друштвото и сопственичката структура со 21.01.2020 година е следна

	Удел	% на сопственост
Дејан Крстевски	268	17%
Зоран Пејчиновски	266	17%
Никола Јошевски	266	17%
Никола Митровски	266	17%
Гоце Стојаноски	266	17%
Христо Кондовски	268	17%
Состојба по 31 декември 2019	1.600	100%

- По 31 декември 2019 година, ширењето на COVID-19 сериозно влијае на многу локални економии низ целиот свет. Во многу држави, бизнисите се принудени да го прекинат своето работење или да ги лимитираат своите активности за подолг или недефиниран период. Преземените мерки со цел запирање на ширењето на вирусот, вклучувајќи забрани за патувања, карантин, социјално дистанцирање и затварање на несуштински услуги кои предизвикаа значајно пореметување на бизнисот во целиот свет, резултирајќи со економско забавување. Глобалните берзи исто така доживуваат големи несигурности и нивно значајно слабеење. Владите и централните банки исто така реагираа со монетарни и фискални интервенции со цел стабилизирање на економската состојба. Друштвото смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на известување. Соодветно, финансиската состојба и резултатите од работењето на и за периодот кој завршува на 31 декември 2019 година не се корегирани да го рефлектираат ова влијание. Времетраењето и влијанието на пандемијата COVID-19, како и ефективноста одговорот од страна на владата и централната банка, остануваат нејасни во овој момент. Не е возможно веродостојна проценка за времетраењето и сериозноста од овие последици, како и влијанието на финансиската состојба и резултатите од работењето и паричните текови на Друштвото во идните периоди;

Прилог 1 - Годишна сметка за годината што завршува на 31 декември 20

Прилози

СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019

СН Осигурителен Брокер АД
 Трговско друштво со ограничена одговорност
 Улица "Св. Кирил и Методиј" бр. 12
 Битола, Р. Македонија

Бизнис на состојба

Број на сметка	Описание	Износ на денот	Износ на крајот на годината	Износ на почетокот на годината	Промена
1	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
6	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
8	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
9	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
10	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
11	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
12	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
13	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
14	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
15	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
16	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
17	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
18	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
19	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
20	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
21	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
22	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
23	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
24	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
25	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
26	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
27	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
28	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
29	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
30	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
31	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
32	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
33	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
34	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
35	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
36	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
37	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
38	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
39	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
40	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
41	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
42	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
43	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
44	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
45	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
46	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
47	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
48	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
49	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
50	МАКЕДОНСКИ БРОКЕР АД БИТОЛА	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

ЕМБС: 07000324

Целосно име: Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД

Битола

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2019

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	253.579.967,00			223.662.981,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	253.579.967,00			223.662.981,00
10	-- Недвижности (011+012)	215.410.189,00			2.262.135,00
11	-- Земјиште	2.260.218,00			2.262.135,00
12	-- Градежни објекти	213.149.971,00			
13	-- Постројки и опрема	29.519.087,00			1.485.735,00
14	-- Транспортни средства	8.650.691,00			7.253.236,00
18	-- Материјални средства во подготовка				212.661.875,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	574.061.662,00			431.798.747,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	33.113,00			33.113,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	33.113,00			33.113,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	564.402.918,00			407.989.755,00
47	-- Побарувања од купувачи	514.654.271,00			316.891.507,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	8.416.330,00			81.218.234,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	2.555.827,00			401.926,00
50	-- Побарувања од вработените	1.189.317,00			738.957,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	37.587.173,00			8.739.131,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	6.381.131,00			304.404,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	6.381.131,00			304.404,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	3.244.500,00			23.471.475,00
60	-- Парични средства	3.011.747,00			22.707.186,00
61	-- Парични еквиваленти	232.753,00			764.289,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	2.804.889,00			319.638,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	830.446.518,00			655.781.366,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	93.504.384,00			41.273.843,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	4.920.106,00			4.920.106,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	492.011,00			
72	-- Законски резерви	492.011,00			
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	35.861.726,00			19.080.016,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)				807.230,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	52.230.541,00			18.080.951,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	729.099.490,00			607.040.246,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	222.971.722,00			319.292.109,00
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	150.057.005,00			303.490.577,00

90	-- Обврски по заеми и кредити	19.748.717,00	681.532,00
92	-- Останати финансиски обврски	3.094.000,00	15.120.000,00
93	-- Останати долгорочни обврски	50.072.000,00	
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	506.127.768,00	287.748.137,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	289.899.307,00	178.863.695,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	850.860,00	
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	1.151.381,00	705.481,00
100	-- Обврски кон вработените	2.388.012,00	1.417.751,00
101	-- Тековни даночни обврски	8.206.563,00	4.628.794,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	69.587.027,00	31.000.000,00
108	-- Останати краткорочни обврски	134.044.618,00	71.132.416,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	7.842.644,00	7.467.277,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	830.446.518,00	655.781.366,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	222.600.846,00			119.521.949,00
202	-- Приходи од продажба	206.926.999,00			117.827.567,00
203	-- Останати приходи	15.673.847,00			1.694.382,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	150.368.172,00			71.719.795,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	6.117.380,00			3.097.763,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	16.234.132,00			6.448.864,00
212	-- Останати трошоци од работењето	70.533.010,00			34.605.396,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	38.671.616,00			24.322.764,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	24.866.115,00			15.545.300,00
215	-- Трошоци за даноци на плата и надоместоци на плата	2.048.229,00			1.253.197,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	10.180.877,00			6.211.406,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.576.395,00			1.312.861,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	7.574.863,00			2.281.204,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства				410.931,00
222	-- Останати расходи од работењето	11.237.171,00			552.873,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	45.092,00			2.813,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	29.183,00			195,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	611,00			
232	-- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	9.148,00			
233	-- Останати финансиски приходи	6.150,00			2.618,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	14.979.954,00			10.553.486,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	283.887,00			3.183,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	283.887,00			3.183,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	14.689.540,00			10.549.851,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	6.527,00			452,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	57.297.812,00			37.251.481,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	57.297.812,00			37.251.481,00

252	-- Данок на добивка	5.067.271,00	2.860.530,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	52.230.541,00	34.390.951,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	102,00	69,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
269	-- Добивка за годината	52.230.541,00	34.390.951,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	52.230.541,00	34.390.951,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	2.260.218,00			2.262.135,00
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)				113.827.567,00
693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)				113.827.567,00
696	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)				4.000.000,00
699	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	917.414,00			
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)				56,00
705	-- Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	12.190.250,00			
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	2.566.183,00			1.694.326,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.795.313,00			943.546,00
718	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	3.348.582,00			1.746.105,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.795.313,00			
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	360.583,00			62.403,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	3.348.582,00			1.746.105,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	319.588,00			174.922,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	293.314,00			170.787,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	34.641,00			16.408,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.649.859,00			774.618,00
733	-- Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	17.700,00			
734	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	4.506.989,00			571.909,00
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	4.025.553,00			3.518.127,00
743	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)				99.999,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	804.515,00			508.768,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	769.620,00			795.172,00
748	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	769.620,00			795.172,00

749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	2.260,00	8.921,00
750	-- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	2.260,00	
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители		1.980.000,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	4.300.896,00	1.140.027,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	4.031.761,00	1.639.759,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	550.821,00	23.354,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.138.630,00	1.246.429,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	7.837.485,00	4.275.450,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	52.673.417,00	24.200.380,00
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)		24.292,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	102,00	69,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2487	- 66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	222.645.938,00			

Потпишано од:

ANGELA LAZAROVSKA

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom,
C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за
годината што завршува на 31 декември 2019



ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР
АД БИТОЛА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНОТО БРОКЕРСКО
ДРУШТВО

СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА

ЗА 2019 ГОДИНА

29.02.2020

Содержание

1. Введение

2. Мисия и ценности

3. Стратегия развития на 2019 г.

4. Бизнес план

5. Стратегия на маркетинга и продажбите за 2019 г. и резултати за 2019 г.

6. Сведения за финансовото състояние и резултати за 2019 г.

7. Финансови показатели



**ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР
АД БИТОЛА**

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНОТО БРОКЕРСКО
ДРУШТВО
СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА
ЗА 2019 ГОДИНА**

28.02.2020

Содржина

1. Вовед	3
2. Бруто полисирана премија по класи и години	7
3. Број на договор по години	8
4. Полисирана премија по подружници	11
5. Споредба на премијата со приходи, расходи, добивка и премија	12
6. Сооднос на приходите, расходите, дообивката со премијата	13
7. Финансиски резултат	15

Број на договор по години

Полисирана премија по подружници

Споредба на премијата со приходи, расходи, добивка и премија

Сооднос на приходите, расходите, дообивката со премијата

Финансиски резултат


Според последните податоци објавени на Интернет-страницата на Друштвото, во текот на годината осигурителни друштва, уште повеќе истражуваат истражуваат податоци за бруто полисирана премија, број на договори и број на припадници места. Материјално, бројот на припадници и 105 припадници со тенденција за значително зголемување.

Изборите за управни работители на Друштвото нема да започнат. Предложбата на изборите со уште поголем интерес и резултатот на изборите, сè со цел здравствено на работите постојат, но и други осигуреници.

Изборни работители

Зоран Петровски

Зоран Петровски



Зад нас е уште една година која со гордост ја оценуваме како успешна. СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола ја заврши 2019 година со позитивен финансиски резултат во износ од 57,297,812.00 денари со што реализираше пораст на добивката од 53 % во однос на претходната 2018 година. Ја утврдивме стабилната позиција и оценката за добар рејтинг на македонскиот осигурителен пазар. Останавме верни на идејата за квалитет пред квантитет, а која ќе продолжиме да ја негуваме и во 2020 година.

Можеме слободно да кажам дека 2019 година беше полна со предизвици за нашето работење – бројни надворешни и внатрешни фактори кои го отежнуваа патот кон успехот, но ние посветено работевме на зацртаните цели. Продолживме да работиме на најдобрите решенија за осигурениците, пред сè преку создавање на најквалитетно осигурително покритие, дека тоа е вистинскиот начин да градиме и одржуваме сериозно и стабилно партнерство со своите клиенти. Изминатата година останавме препознатливи како лидери по иновативноста и развојот на нови продукти на македонскиот пазар благодарение на неколку различни проекти: склучивме договор со Фондот за ПИОМ за соработка во поглед на издавање полиси за осигурување; започнавме со продажба на новиот продукт на здравствено осигурување Euro Health пакетот за здравствено осигурување, како и учествувавме воведување на условите за осигурување од финансиска загуба при инвестиции.

Според последните податоци објавени на Агенцијата за супервизија на Осигурувањето, во трката со сите останати осигурителни брокерски друштва, убедливо ја држиме лидерската позиција и тоа по бруто полисрана премија, број на брокери и број на продажни места. Моментално броиме 27 подружници и 105 вработени со тенденција за понатамошен раст.

Напорите за успешно работење на Друштвото нема да запрат. Продолжуваме понатаму со уште поголем ентузијазам за нови успеси, сè со цел задоволство на нашите постојани, но и идни осигуреници.

Извршни директори

Зоран Пејчиновски

Христо Кондовски



1. Вовед

ПРОФИЛ НА ДРУШТВОТО

Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола е акционерско друштво кое поседува дозвола за вршење на осигурително брокерски работи со број УП 07-2-1044, издадена од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, како орган на Министерството за финансии, на ден 13.10.2014 година. Друштвото е основано од страна на седум акционери кои се докажани претприемачи и двајца акционери - експерти кои ја вршат функцијата на брокери и извршни директори и истото има покритие за одговорност од дејност на износ од 2.500.000,00 евра. Како такво започна со работа на ден 04.12.2014 година и оттогаш па навака ги врши следните дејности:

- посредување при договарање на осигурително и реосигурително покритие на осигуреници;
- посредување при реализирање на оштетни побарувања по остварени осигурани штетни настани;
- снимање на ризици;
- посредување при проценување на штети;
- посредување при продавање на остатоци од осигурани оштетени предмети;
- воведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штети и ризици кои претставуваат опасност во неживотно осигурување;
- изготвување на адекватни анализи за ризик и предлагање на соодветно осигурително покритие;
- информирање на друштвото за осигурување за намерата на осигуреникот за склучување на договор за осигурување, како и запознавање на осигуреникот со условите на полисите за осигурување и прописите кои го регулираат определувањето на износот на премиите;
- посредување во име на осигуреникот заради склучување на договор за осигурување кој, земајќи ги во предвид сите околности кои се од значење за ризикот на поединечниот случај, ќе му обезбеди на осигуреникот најсоодветно покритие;
- проверување на содржината на полисите за осигурување;
- укажување на правна помош во осигурувањето, како и соработување со надлежните службени лица кај клиентот заради подготвување на доказна документација за основот и висината на оштетното побарување, како и заради прибирање на други неопходни докази;
- посредување при склучување на договори за осигурување со странски друштва за осигурување, доколку осигурувањето, односно реосигурувањето на некој ризик не може да се изврши во Република Северна Македонија.

Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола промовира високи стандарди на професионализам, со што обезбедува континуирано подобрување на квалитетот, а сето тоа го постигнува со користење на стручноста и креативноста на членовите на тимот и нивната желба и посветеност за задоволување на потребите на клиентот.

ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО

Органи на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД
Битола се:

1. Собрание на акционери.
2. Одбор на директори.

Собранието на акционери е највисок орган на Друштвото преку кој акционерите ги остваруваат своите права и интереси. Истото може да работи доколку на седницата присуствуваат верификувани учесници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас. Секоја акција која дава право на глас дава право на еден глас. Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието, освен доколку со Законот за трговските друштва или со Статутот на Друштвото не е определено поголемо мнозинство или не се пропишани други услови во поглед на мнозинството со коешто се донесуваат одлуките на Собранието. Собранието, помеѓу другото, ја одобрува и работата на членовите на Одборот на директори, односно начинот на водењето и управувањето со Друштвото.

Одборот на директори е орган кој управува со Друштвото. Истиот има најшироки овластувања во управувањето со Друштвото во рамките на предметот на работењето на Друштвото и во дејствувањето во сите околности од името на Друштвото, со исклучок на овластувањата што изречно им се дадени на неизвршните членови на одборот на директори.

ЦЕЛИ НА ДРУШТВОТО

Примарни цели на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола се континуирано ширење на продажната мрежа низ државата и доближување до осигурениците, а преку почитување на највисоките етички стандарди при задоволување на барањата, потребите и очекувањата на истите. Заради успешна реализација на ваквите вредности Друштвото е насочено кон обезбедување на најквалитетни услуги, односно најсоодветно осигурително решение за осигурениците, а преку нудење на сите видови на осигурување. Друштвото, имајќи ги во предвид и потребите на осигурувачите, имплементира најсофистициран сервис во осигурувањето, како и стручност, ефикасност, инвентивност и транспарентност во работењето.

Со цел постигнување на што поголеми резултати, имајќи ги во предвид условите за работа, Друштвото е фокусирано на следните цели:

- следење на состојбите на пазарот;

- следење и анализирање на конкуренцијата, како и зајакнување на позицијата на Друштвото во однос на истата;
- предлагање и воведување на нови начини за презентирање на услугите, промоции на пакети, промоции по специјални цени и слично;
- нудење на услугите на начин и по цени кои ќе овозможат издвојување од конкурентските осигурителни брокери;
- брзо, навремено, професионално и точно одговарање на барањата на клиентите;
- зајакнување на бизнис врските со постоечките клиенти, како и контактирање и стекнување на нови клиенти;
- работење согласно позитивните прописи;
- обезбедување на економично и ефикасно работење;
- грижење за одржување и зголемување на вредноста на капиталот на Друштвото.

Особено значаен придонес во остварувањето на целите на Друштвото имаат и вработените во продажните центри на Друштвото, како во Битола, така и во подружниците низ државата, бидејќи истите, преку директен контакт со клиентите, добиваат информации за состојбите на пазарот, врз основа на кои се креираат и условите за работа.

РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО

Развојната политика на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола се дефинира, се реализира и постојано се следи од страна на членовите на Одборот на директори.

Во текот на 2019 година Друштвото организира повеќе подружници низ државата и тоа:

- Подружницата бр.2 во Скопје-Центар е организирана на ден 10.01.2019 година.
- Подружницата бр.2 во Скопје-Чаир е организирана на ден 10.01.2019 година.
- Подружницата бр.1 во Демир Хисар е организирана на ден 21.03.2019 година.
- Подружницата бр.3 во Битола е организирана на ден 17.04.2019 година.
- Подружницата бр.1 во Велес е организирана на ден 08.08.2019 година.
- Подружницата бр.1 во Неготино е организирана на ден 16.10.2019 година.
- Подружницата бр.1 во Битола е избришана на ден 22.11.2019 година.
- Подружницата бр.2 во Битола е избришана на ден 22.11.2019 година.
- Подружницата бр.1 во Радовиш е избришана на ден 22.11.2019 година.

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Во услови на современо живеење и делување човечките ресурси се еден од критериумите преку кој се определува конкурентноста на осигурителните брокерски друштва. Инвестирањето во развојот на човечките ресурси дава квалитет кој влијае врз зголемувањето на финансиските резултати. Оттука, разбирливи се и активностите во насока на постојано надградување и усовршување на знаењата и квалификациите на работниците.

Тенденциите на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола се насочени кон постојано подобрување на квалификационата структура на Друштвото, особено преку зголемување на учеството на млад и високо квалификуван кадар во истата.

Во текот на деловната 2019 година Друштвото вработи:

- 2 комерцијалисти,
- 19 референти за продажба,
- 1 соработник за маркетинг,
- 4 административни службеници,
- 2 правници,
- 6 соработници за финансиски работи,
- 11 – администратори,
- 1 деловен секретар,
- 2 референти за наплата на долгови.

46 вработени се на определено работно време и 2 вработени на неопределено работно време.

Друштвото и во иднина ќе продолжи со вработување на квалификуван и квалитетен кадар, со инвестирање во надградување и усовршување на истиот, како и со осовременување на процесот на работа и на технолошките и информациските ситеми, сè со цел постигнување на уште поголеми финансиски резултати.

ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО

Основна дејност на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола е посредување во осигурување. Друштвото е посредник во осигурувањето којшто работи прогресивно, но со голема свесност за ризиците. Довербата, сигурноста и солидарноста се квалитети коишто го красат Друштвото не само во односите со клиентите, туку и во односите со акционерите, вработените и деловните партнери. Чесноста, разновидноста, еднаквите можности за клиентите, како и максималната посветеност на задоволување на потребите на истите се вредности врз коишто се темели секоја деловна одлука на Друштвото.

2. БРУТО ПОЛИСИРАНА ПРЕМИЈА ПО КЛАСИ И ПО ГОДИНИ

р.б	Опис на Класа за осигурување	2015	2016	2017	2018	2019
1	Осигурувањето од последици на несреќен случај	2,049,661.00	4,606,874.00	7,592,624.00	9,631,241.00	12,561,046.00
2	Здравственото осигурување покрива услуги кои не се по	-	-	-	-	11,018,972.00
3	Осигурувањето на моторни возила (каска)	10,721,368.00	16,245,631.00	24,414,010.00	29,897,363.00	28,189,544.00
4	Осигурувањето на шински возила (каска)	-	-	-	-	-
5	Осигурувањето на пловни објекти (каска)	-	10,480.00	-	6,150.00	28,655.00
6	Осигурувањето на стока во превоз (карго)	368,629.00	1,160,160.00	797,396.00	258,005.00	1,392,590.00
7	Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди	1,600,076.00	3,671,312.00	6,182,460.00	6,975,714.00	8,297,669.00
8	Други осигурувања на имот ги покрива штетите или губит	31,425,033.00	42,195,933.00	74,745,866.00	136,638,581.00	272,333,767.00
9	Осигурување од одговорност од употреба на моторни во	11,579,792.00	39,060,277.00	61,974,752.00	132,934,993.00	202,444,703.00
10	Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоп.	-	-	19,872.00	11,016.00	11,016.00
11	Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни о	-	-	10,372.00	12,915.00	24,012.00
12	Општо осигурување од одговорност	132,699.00	496,415.00	3,450,221.00	11,813,395.00	15,372,066.00
13	Осигурување на гаранции	-	-	-	-	-
14	Осигурување од финансиски загуби	-	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
15	Осигурување на туристичка помош (патничко осигуруван	204,809.00	1,809,982.00	3,360,896.00	4,413,226.00	4,484,560.00
16	Осигурување на живот (освен она наведено во точките 2	-	-	-	-	-
17	Животно осигурување	-	-	799,000.00	5,104,000.00	7,013,000.00
	ВКУПНО ПОЛИСИРАНА ПРЕМИЈА ПО ГОДИНИ	58,082,067.00	109,417,064.00	183,507,469.00	337,856,599.00	563,331,600.00

р.б	Вонбилансна премија	2015	2016	2017	2018	2019
1	Износ	14,140,466.00	12,428,250.00	10,396,772.00	28,672,417.00	28,458,088.00


Во 2019 година СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР реализираше бруто премија во износ од **563,331,600.00** денари (2018: **337,856,599.00** денари) и реализираше **пораст** во однос на минатата година од **225.475.001,00** денари или пораст од **67 %** во однос на полисираната премија во 2019 година. Годишниот план на премија за тековната 2020 е околу 600,000,000.00 денари..

3. БРОЈ НА ДОГОВОРИ ПО ГОДИНИ

Во периодот од 01.01. до 31.12.2019 година СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР склучи 72,118 полиси (2018:44.463,00), што преставува зголемување на бројот на полиси за 27.655 во однос на претходната година или пораст од 62% во однос на 2018 година. Бројот на полиси е зголемен поради фактот што Друштвото продолжи со повеќегодишниот тренд на диверзификација на ризикот во портфолиото, развој на продажната мрежа која реализираше значајни проекти во изминатата 2019 година. Сето тоа придонесе со зголемен обем на работа, а со тоа и зголемен број на склучени осигурувања. Напорите за зголемување на обемот на работа Друштвото ќе ги негува и во претстојечките периоди и ќе се стреми кон градење на портфолио со дисперзиран ризик и повквалитетни осигурувања.

Р.Б	ГОДИНА	ИЗНОС
1	2015	6,737.00
2	2016	14,910.00
3	2017	23,375.00
4	2018	44,463.00
5	2019	72,118.00

Број на договори по години



Полисирана премија по класи 2019

Осигурувањето од последици на несреќен случај

Здравственото осигурување покрива услуги кои не се покриени со задолжителното здравствено осигурување

Осигурувањето на моторни возила (каска)

Осигурувањето на шински возила (каска)

Осигурувањето на пловни објекти (каска)

Осигурувањето на стока во превоз (карго)

Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди

Други осигурувања на имот ги покрива штетите или губитоци на имот(освен штетите на имот предвиден

Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила.

Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови

Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти


Општо осигурување од одговорност

Осигурување на гаранции

Осигурување од финансиски загуби

Осигурување на туристичка помош (патничко осигурување)

Осигурување на живот (освен она наведено во точките 20-23 од овој член)



4 ПОЛИСАРАМА ПЕРУНА ПО ПОДРУЖЈА

Изминатава 2019 година, порастот по класи на осигурување е најизразен кај класите: Имотните осигурувања, Осигурувањето од одговорност од употреба на моторни возила и здравственото осигурување. Во делот на осигурување на посеви и плодови во 2019 година се полсирани 142,372,286.00 и е остварен пораст од 200% во однос на 2018 година (47,460,816.00). Кај осигурувањето на домашни животни во 2019 се полисирани 110,815,180.00 во однос на 2018 (71,27,200.00) односно е остварен е раст од 54 %. Во делот автоодговорноста и зелените карти во 2019 се полисирани 199,201,504.00, додека во 2018 година е полисрано 131,000,137.00 или во 2019 година е остварен е раст од 68,201,367.00 од 52 %. Во делот на осигурување на здравствено осигурување како нов производ полисираме 10,459,028.00 или 1628 полиси што го сметаме како успех односно веруваме дека овој вид на осигурување е на самите почетоци и ќе расте и ќе се развива уште повеќе во иднина.

Класа	2018	2019	Промена
Имотни осигурувања	131,000,137.00	199,201,504.00	68,201,367.00
Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	47,460,816.00	142,372,286.00	94,911,470.00
Здравствено осигурување	110,815,180.00	110,815,180.00	0.00
Осигурување на посеви и плодови	47,460,816.00	142,372,286.00	94,911,470.00
Осигурување на домашни животни	71,27,200.00	110,815,180.00	39,547,980.00
Автоодговорноста и зелените карти	131,000,137.00	199,201,504.00	68,201,367.00
Здравствено осигурување како нов производ	0.00	10,459,028.00	10,459,028.00
ВКУПНО	459,553,466.00	663,058,382.00	203,504,916.00

Во делот на здравствено осигурување, полисираме како нов производ полисираме 10,459,028.00 или 1628 полиси што го сметаме како успех односно веруваме дека овој вид на осигурување е на самите почетоци и ќе расте и ќе се развива уште повеќе во иднина.

4. ПОЛИСИРАНА ПРЕМИЈА ПО ПОДРУЖНИЦИ

р.б	Филијала	2016	2017	2018	2019	Забелшка
1	Подружница Битола	81,592,448.00	135,577,158.00	168,123,484.00	184,259,650.00	
2	Подружница Ресен	9,161,404.00	4,238,081.00	51,840,817.00	149,661,877.00	
3	Подружница Прилеп	3,452,751.00	6,424,575.00	8,559,394.69	35,266,913.25	
4	Подружница Скопје	3,520,962.00	12,076,660.00	18,757,659.00	28,144,343.00	
5	Подружница Чаир	107,129.00	4,932,577.00	27,395,813.00	21,976,043.00	
6	Подружница Гостивар	0.00	0.00	2,178,423.00	18,833,368.00	
7	Подружница Тетово	0.00	7,558,055.00	18,857,469.00	18,595,352.00	
8	Подружница Струга 2	537,602.00	236,337.00	9,693,507.00	18,323,305.00	
9	Подружница Чаир 2	0.00	0.00	0.00	15,258,334.00	
10	Подружница Струмица	0.00	0.00	5,859,921.00	11,319,011.00	
11	Подружница Радовиш	0.00	0.00	6,472,308.00	10,083,978.00	
12	Подружница Битола 3	0.00	0.00	0.00	9,698,593.00	
13	Подружница Тетово 2	0.00	715,518.00	6,013,074.00	6,961,995.00	
14	Кавадарци	44,414.00	702,083.00	1,119,655.00	5,228,750.46	
15	Подружница Охрид	0.00	605,527.00	819,807.00	5,218,647.00	
16	Подружница Скопје 2	0.00	0.00	0.00	4,284,800.00	
17	Подружница Струга	2,952,953.00	3,630,588.00	3,849,365.00	4,039,726.00	
18	Подружница Прилеп 2	0.00	0.00	731,209.00	3,912,109.00	
19	Подружница Куманово	0.00	101,679.00	818,670.00	3,403,487.00	
20	Подружница Дебар	0.00	0.00	1,536,332.00	2,511,604.00	
21	Подружница Битола 2	0.00	1,404,182.00	2,794,086.00	1,303,948.00	
22	Радовиш 2	0.00	0.00	368,958.00	1,285,677.00	
23	Подружница Кичево 2	0.00	193,692.00	242,569.00	1,213,624.00	
24	Подружница Велес	0.00	0.00	0.00	1,008,981.00	
25	Подружница Петровец	8,022,332.00	5,081,752.00	1,824,214.00	625,707.00	
26	Подружница Неготино	0.00	0.00	0.00	556,291.00	
27	Демир Хисар	0.00	0.00	0.00	355,487.00	
28	Подружница Кичево	25,069.00	29,005.00	0.00	0.00	не е активна
	ВКУПНО ПОЛИСИРАНО	109,417,064.00	183,507,469.00	337,856,734.69	563,331,600.71	

Во насока на претоходно наведено забележан е значаен раст кај подружниците **Ресен, Прилеп, Струга 2, Кавадарци, Струмица и Радовиш.**

5. СПОРЕДБА НА ПРЕМИЈА СО ПРИХОДИ, РАСХОДИ, ДОБИВКА И ПРЕМИЈА

Р.Б	ГОДИНА	ПРЕМИЈА	ПРИХОДИ	РАСХОДИ	БРУТО ДОБИВКА	НЕТО ДОБИВКА	ЗАБЕЛЕШКА
1	2015	58,082,067.00	10,521,534.00	9,497,375.00	1,024,159.00	874,850.00	
2	2016	109,417,064.00	32,718,327.00	26,423,166.00	6,295,161.00	5,665,645.00	
3	2017	183,507,469.00	67,531,833.00	49,481,920.00	18,049,913.00	16,291,147.00	
4	2018	337,856,599.00	119,524,762.00	82,273,281.00	37,251,481.00	34,390,951.00	
5	2019	563,331,600.00	222,645,938.00	165,348,126.00	57,297,812.00	52,230,541.00	
	ВКУПНО	1,252,194,799.00	452,942,394.00	333,023,868.00	119,918,526.00	109,453,134.00	

6. СООДНОС НА ПРИХОДИТЕ, РАСХОДИТЕ, ДОБИВКАТА СО ПРЕМИЈАТА

Р.Б	ГОДИНА	ПРЕМИЈА	ПРИХОДИ %	РАСХОДИ %	БРУТО ДОБИВКА %	НЕТО ДОБИВКА %	ЗАБЕЛЕШКА
1	2015	58,082,067.00	18.11%	16.35%	1.76%	1.50%	
2	2016	109,417,064.00	29.90%	24.15%	5.75%	5.18%	
3	2017	183,507,469.00	36.80%	26.96%	9.84%	8.88%	
4	2018	337,856,599.00	35.38%	24.35%	11.03%	10.18%	
5	2019	563,331,600.00	39.52%	29.35%	10.17%	9.27%	

7. ФИНАНСИЈА И РЕЗУЛТАТ

РАСХОДИ




ПРИХОДИ



БРУТО ДОБИВКА



ПРЕМИЈА



7. ФИНАНСИКИ РЕЗУЛТАТ

Во 2019 година СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР оствари позитивен финансиски резултат од своето работење во износ од а 57,297,812.00 (2018: 37,251,481.00 денари). Нето добивката за 2019 година изнесува 52,230,541.00 денари (2018 34,390,951.00 денари.)

Вкупните приходи од работењето изнесуваат 222,645,938.00 денари (2018: 119,524,762.00 денари), што претставува пораст од 86 % или 103,121,176.00 денари повеќе приходи во однос на минатата деловна година. Вкупните расходи од работењето во 2019 година изнесуваат 165,348,126.00 денари (2018: 82,273,281 денари), што е за 101 % или 83,074,845.00 денари повисоки од 2018 година.

Р.Б	ВИД	2017	2018	2019	ЗАБЕЛЕШКА
1	ПРИХОДИ	67,531,833.00	119,524,762.00	222,645,938.00	
2	РАСХОДИ	49,481,920.00	82,273,281.00	165,348,126.00	
3	ДОБИВКА	18,049,913.00	37,251,481.00	57,297,812.00	



ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ НА ДРУШТВОТО

1. Биланс на состојба

Актива:

А. Нетековни средства	253.579.967,00
- Материјални средства	253.579.967,00
Б. Тековни средства	574.061.662,00
- Залихи	33.113,00
- Краткорочни побарувања	564.402.918,00
- Краткоточни финансиски средства	6.381.131,00
- Парични средства и парични еквиваленти	3.244.500,00
Вкупно актива: средства	830.446.518,00

Пасива:

А. Главнина и резерви	93.504.384,00
- Основна главнина	4.920.106,00
- Акумулирана добивка	35.861.726,00
- Резерви	492.011,00
- Добивка за деловната година	52.230.541,00
Б. Обврски	729.099.490,00
- Долгорочни обврски	222.971.722,00
- Краткорочни обврски	506.127.768,00
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	7.842.644,00
Вкупно пасива: главнина, резерви и обврски	830.446.518,00

Биланс на успех

Приходи од работење	222.600.846,00
Расходи од работење	150.368.172,00
Финансиски приходи	45.092,00
Финансиски расходи	14.979.954,00
Добивка за деловната година	57.297.812,00
Нето добивка	52.230.541,00

За следната 2020 година предвидени се уште поголеми вложувања.

Во периодот којшто следува, во услови на очекувана засилена конкуренција, Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, со интензивирана активност во дејноста, ќе продолжи со успешно реализирање на своите активности, со цел задржување на добрата позиција во осигурителниот брокерски сектор.

Битола, 28.02.2020 година



Извршни директори

Зоран Пејчиновски

Христо Кондовски